





AURIGA B 25 kW

Едноставна елеганција за ваше максимално задоволство доаѓа во уште еден продукт на кој сме особено горди, а им ги затоплува деновите и ноќите на многу луѓе низ целиот Стар Континент. Овој котел на пелети е најпродаваниот продукт на EcoSpa и има моќност од 25 kW, а ќе диригира со атмосферата во вашиот дом од неговото место во подрумските простории.



ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Номинална излезна топлина | **25kW** |

Моќ на загревање на простор | **1kW** |

Моќ на загревање на вода | **24kW** |

Ефикасност при номинална излезна топлина | **η% 92** |

Тежина | **215Kg** |

Дијаметар на прим. цевка за согор. на воздух | **38mm** |

Дијаметар на издувна цевка | **80mm** |

Максимална површина на загревање | **180m²** |

Потрошувачка на гориво | **min. 1,5Kg/h max. 5Kg/h** |

Капацитет на полнење | **30Kg** |


Капацитет на бојлер | **37l** |

Максимален работен притисок | **2 bar** |

Потрошувачка на електрична енергија | **450W** |

Приклучок за електрична енергија | **230V / 50Hz** |

БОЈА



Целта е предмет на варијации во зависност од областа на инсталација. Техничките податоци дадени погоре се индикативни и необврзувачки. Производителот го задржува правото да направи измени во секое време за да се подобрат перформансите на производот.